



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧ

"СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општо-стварното кинговодство за претплата посебни изданија и огласи 608-3-231-2

Четврток, 4 ноември 1971

ГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XXVII

Ц...но... 6 динари. — Преплатата за 1971 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јо-лана Ристика бр 1 Пошта Фах 226 — Телефон централ 30-931, 30-972 30-933 и 30-974 Преплатна служба 31-732; Преплатна служба 31-671

562.

Врз основа на член 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет до-несува

ОДЛУКА

ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СУРОВИ-НИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-ЈАЛИ, ЧИЈ УВОЗ Е РЕГУЛИРАН, ГИ УВЕЗУВААТ ВО ОПРЕДЕЛЕН ОДНОС СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1972 ГОДИНА

1. Производствените работни организации од гранка 117 — Метална индустрија, освен групаци-јата: шински возила и ремонт; групацијата: алати; групацијата: текстилни машини, утензилии и ко-жарски машини; групацијата: други сервиски маши-ни и опрема; групацијата: опрема за индустријата, угостителството, трговијата и сервисите; групаци-јата: прецизна механика; групацијата: производи на полуфабрикати за вградување и други метало-преработувачки производи; групацијата: одливки и лени производи; групацијата: метална амбалажа; групацијата: вијчени стоки и жичени производи; од гранка 118 — Бродоградба; од гранка 119 — Електроиндустрија, освен групацијата: друга елек-троиндустрија; и од гранка 124 — Текстилна индустрија, освен претпријатијата за производство на ле-нено платно и претпријатијата за производство на предиво од тврди влакна (освен коноп, конопови про-изводи и јута) — ги увезуваат сировините и другите репродукциони материјали за чиј увоз е пропишана глобална девизна квота и девизен контингент во определен однос на плаќањето на увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот на нивните производи (во понатамошниот текст: однос на увоз-от спрема извозот).

Како девизен прилив, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета и вредноста на стоките од гранка 117 — Метална индустрија и од гранка 119 — Електроиндустрија, извезени на кредит. Ако из-возот на кредит во целост се врши од средствата на деловниот фонд на работната организација, ра-ботната организација е должна да прибави гаран-ција од странско осигурително друштво.

2. На работните организации од точка 1 на оваа одлука за 1972 година им се утврдува односот на увозот спрема извозот во височина на односот што им бил утврден со решение на Сојузниот секрета-ријат за надворешна трговија за 1971 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, најдоцна до 15 декември 1971 година, на секоја ра-ботна организација ќе ѝ издаде решение за утврду-вањето на односот на увозот спрема извозот од став 1 на оваа точка.

3. Работните организации во рамките на група-циите на работните организации од сродни дејности во Сојузната стопанска комора, можат договорно да извршат прераспределба на девизите од точка 1 на оваа одлука, заради коригирање на односите на увозот спрема извозот утврдени во 1971 година, ако сите работни организации на односната групација се согласат со таа прераспределба.

Прераспределбата на девизите од точка 1 на оваа одлука можат договорно да ја извршат и од-делни работни организации на односната групација, но само во границите на средствата што им припа-ѓаат во смисла на таа точка.

Прераспределбата на девизите во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка работните организации можат да ја извршат до 15 декември 1971 година.

4. Ако Сојузниот извршен совет на работните организации од точка 1 на оваа одлука им утврди дополнителен износ на средствата на глобалната девизна квота или ако го коригира односот на увоз-от спрема извозот во корист на тие орга-низации, распределба на дополнителниот износ од-носно коригирање на односот на увозот спрема из-возот на одделните работни организации, вршат работните организации договорно во рамките на групацијата на сродни дејности во Сојузната сто-панска комора.

Предлог за утврдување на дополнителниот из-нос односно за коригирање на односот на увозот спрема извозот на Сојузниот извршен совет му под-несува Сојузниот секретаријат за надворешна трго-вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за сто-панство и со Сојузниот секретаријат за финансии, по претходно прибавено мислење од Сојузната сто-панска комора.

5. При распределбата на износите и видовите на девизите односно при коригирањето на односот на увозот спрема извозот од точка 4 став 1 на оваа одлука, за работните организации во рамките на групацијата ќе се земе како критериум за распе-делба извозот извршен во 1971 година во однос на извозот извршен во 1970 година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Ако при утврдувањето на дополнителниот износ односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот, во смисла на точка 4 став 1 од оваа од-лука, Сојузниот извршен совет определи посебни услови за распределба на тој износ односно за ко-ригирањето однос на увозот спрема извозот, работ-ните организации се должни при договарањето за распределбата да се придржуваат кон тие посебни услови.

6. Се смета дека договорот за распределба на износот односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот од точка 4 на оваа одлука е постиг-нат ако сите работни организации на односната гру-пација се согласиле со предложената распределба, или ако во договорот за таа распределба во група-циите е постигнато мнозинството предвидено со статутот на Сојузната стопанска комора односно со заклучокот на соодветното општествено тело на Со-јузната стопанска комора за начинот на постигање договор.

7. По извршената распределба на износот од-носно на коригираниот однос на увозот спрема из-возот на поодделни работни организации од точ. 3 и 4 на оваа одлука, Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секрета-ријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

8. Ако работните организации не постигнат договор за распределба на износот односно на коригираниот однос на увозот спрема извозот од точка 4 на оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по приемот на извештајот од Сојузната стопанска комора.

9. За работните организации од гранките наведени во точка 1 од оваа одлука, на кои за 1971 година им е утврден износот на глобалната девизна квота во апсолутен износ, се утврдува за 1972 година апсолутен износ на глобалната девизна квота во смисла на точ. 1 и 2 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/71).

10. За сировините и другите репродукциони материјали што во 1971 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1972 година се увезуваат по тој основ, производствените работни организации од точка 1 на оваа одлука, што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали, во рок од 60 дена од денот од кој според важечките прописи односите сировини и други репродукциони материјали се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота можат да поднесат барање да им се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие сировини и други репродукциони материјали за 1972 година.

Барањето од став 1 на оваа точка работната организација му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на работната организација ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, а во височина на девизите искористени за плаќање на увозот на односите сировини и други репродукциони материјали во 1971 година од страна на таа работна организација. Со вака утврдениот износ на глобалната девизна квота се коригира утврдениот однос на увозот спрема извозот во смисла на оваа одлука, и за тоа Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ѝ издава решение на работната организација во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Како основа за коригирање на односот на увозот спрема извозот ќе се земе годишниот просек на девизниот прилив по извозот извршен во 1970 и 1971 година и односот на увозот спрема извозот утврден со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1972 година.

Ако врз основа на меѓудржавен договор во текот на 1972 година дојде до промена во начинот на плаќањето помеѓу Југословија и односната земја, во поглед утврдувањето на износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од таа земја ќе се постапи според одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка.

11. За сировините и другите репродукциони материјали кои во 1971 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1972 година не се увезуваат по тој основ, на производствените работни организации од точка 1 на оваа одлука што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали им се коригира односот на увозот спрема извозот за 1972 година — за износот на девизите искористени за плаќање на увозот на односите сировини и други репродукциони материјали во 1971 година.

Работните организации, во рок од 30 дена од денот од кој според важечките прописи односите сировини и други репродукциони материјали не се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, се должни да му поднесат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија документација заради коригирање, во смисла на точка 10 став 1 од оваа одлука, на односот на увозот спрема извозот за 1972 година. Решение за тоа ќе издаде Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Ако односната

работна организација во тој рок не поднесе соодветна документација, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота врз основа на документацијата со која располага.

12. На производствените работни организации од гранките наведени во точка 1 од оваа одлука, на кои за 1971 година не им бил утврден односот на увозот спрема извозот, како и на новооснованите производствени работни организации од гранките наведени во точка 1 од оваа одлука, на нивно барање, може да им се утврди за 1972 година односот на увозот спрема извозот.

Како новоосновани производствени работни организации се сметаат, во смисла на оваа одлука, работните организации што се основани и пуштени во погон во 1972 година, работните организации што се основани во 1971 година ако за таа година не добиле девизи за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота и девизниот контингент, работните организации кои со новите капацитети ќе го наголемат производството за најмалку 50% во 1972 година — во однос на 1971 година, поголеми новозградени производствени организации во рамките на здружено претпријатие или поголеми производствени работни организации што се присоединуваат кон здружено претпријатие ако со новите капацитети го наголемуваат производството за најмалку 50% во 1972 година — во однос на 1971 година, како и производствените организации кај кои дошло до уништување на увозен репродукционен материјал поради виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.).

Работните организации од став 1 на оваа точка поднесуваат барања за утврдување на односот на увозот спрема извозот за 1972 година до Сојузниот секретаријат за стопанство, кој тие барања, по претходно прибавено мислење од соодветната групација на Сојузната стопанска комора, со свое мислење му го доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на работната организација го утврдува односно коригира со решение односот на увозот спрема извозот, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето на Сојузниот секретаријат за стопанство, при што превенство ѝ дава на работната организација чие производство е од посебно значење за зголемување на ликвидноста на платниот биланс и снабденоста на домашниот пазар, имајќи ги предвид односите на увозот спрема извозот на другите историдни организации.

13. Врз основа на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за утврдениот однос на увозот спрема извозот, работната организација со една овластена банка што самата ќе ја избере, склучува договор за плаќање на увозот во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот.

14. Работната организација која според односот од договорот со овластената банка остварила девизен прилив по извозот поголем од плаќањето по увозот, може плаќањето по увозот да го врши зависно од остварениот девизен прилив по извозот.

Работната организација која според односот од договорот со овластената банка имала плаќања по увозот поголеми од девизниот прилив по извозот, може плаќањата по увозот да ги врши зависно од остварениот девизен прилив по извозот, само до апсолутниот износ од решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

По искористувањето на износот од став 2 на оваа точка, работната организација плаќањата по увозот може да ги врши во височина на девизниот прилив остварен со извоз на производи од сопствено производство.

15. За производствените работни организации од гранка 118 — Вродоградба, односот на увозот спрема извозот се утврдува, до донесувањето на прописите за 1972 година врз основа на Одлуката за

утврдување конечниот однос помеѓу плаќањето по увозот спрема остварениот девизен прилив по извозот за производните работни организации од гранката 118 — Бродоградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67).

16. Работните организации што во смисла на точка 1 од оваа одлука не се должни суровините и другите репродукциони материјали да ги увезуваат во определен однос спрема остварениот извоз, можат да поднесат барање увозот на суровините и другите репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота и девизниот контингент, да го вршат во определен однос на увозот спрема извозот на нивните производи.

Барањето за утврдување на односот во смисла на став 1 од оваа точка, работната организација ѝ го поднесува на Сојузната стопанска комора, која тоа барање, со свое мислење, му го доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Ако барањето од став 2 на оваа точка го поднесуваат повеќе работни организации групирани според сродноста на своите дејствија, тие работни организации можат договорно да утврдат и на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за секоја работна организација да му предлагаат износ на девизниот прилив по извозот и износ на плаќањата по увозот, како и односи што од тоа произлегуваат.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, врз основа на барањето и мислењето од став 1 односно став 3 на оваа точка, со решение за секоја работна организација го утврдува односот што произлегува од девизниот прилив по извозот и плаќањата по увозот во претходната година, со тоа што односот на плаќањата по увозот спрема девизниот прилив по извозот за работната организација да не може да биде поповолен од просекот на односната групација.

Врз основа на решението од став 4 на оваа точка, работната организација со една овластена банка што самата ќе ја избере, склучува договор за плаќање на увозот во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот. Работната организација го плаќа увозот на суровините и другите репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота и на девизниот контингент — со девизите на кои има право по девизниот прилив остварен во рамките на тој договор.

17. Одделни групации на работни организации од точка 1 на оваа одлука, на предлог на односната групација на работни организации, можат да се ослободат од обврската врзување на увозот за извозот. Предлог за ослободување од обврската врзување на увозот за извозот можат да поднесат и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавено мислење од односната групација во рамките на Сојузната стопанска комора.

Одлука за ослободување од обврската врзување на увозот за извозот донесува Сојузниот извршен совет.

На работните организации што ќе бидат ослободени од обврската врзување на увозот за извозот, средствата на глобалната девизна квота им се утврдуваат врз база на реализацијата на извозот во претходната година, како и односот на увозот спрема извозот за таа година утврден со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

18. Работните организации можат со средствата на глобалната девизна квота да ги плаќаат суровините и другите репродукциони материјали што ги увезуваат само за потребите на сопственото производство и заради извршување на договор склучен помеѓу домашни производствени работни организации за долгорочна кооперација, како и на договор за деловно-техничка соработка, кои врз основа на такви договори вршат меѓусебни испораки на делови, склопови и потсклопови.

Ако работната организација средствата на глобалната девизна квота ги користи спротивно на одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ го коригира односот на увозот спрема извозот односно ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота во височина која одговара на двоен износ на средствата користени противно на намената од тој став. Ако износот на користените средства е помал од 20% од вкупниот износ на глобалната девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на работната организација ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота за 20% односно ќе изврши коригирање на односот на увозот спрема извозот кој одговара на намалување на глобалната девизна квота за 20%.

19. Работните организации можат да увезуваат и да вршат плаќања во однос на увозот спрема извозот, утврден во смисла на оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1972 година.

20. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 5, 10, 11 и 12 од оваа одлука и документацијата што се прилага кон тие барања, за доставувањето на податоците и документацијата потребни за утврдување на износот на девизите од точ. 8 и 11 на оваа одлука, како и за начинот на поднесувањето на барањето од точка 16 на оваа одлука и документацијата што се прилага кон тоа барање.

21. Технички упатства за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

22. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 205

21 октомври 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

563.

Врз основа на точка 1 став 2 од Одлуката за намалување на износите на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОВИТЕ ИЗНОСИ НА ДЕВИЗИТЕ НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ ЗА 1971 ГОДИНА

1 На одделни корисници од Распоредот на девизите за 1971 година, кој е составен дел на Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71), се утврдуваат, во смисла на точка 1 став 2 од Одлуката за намалување на износите на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1971 година, нови износи на девизите за 1971 година, и тоа:

Реден број	КОРИСНИК	Износ во динари по курсот	
		1 САД долар = 15 динари	
1	2	3	
1	Сојузна скупштина		
	нестоковни плаќања	849.900	
	стоковни плаќања	4,511.770	
		5,361.670	

1	2	3	1	2	3
2 Совет на федерацијата нестоковни плаќања		97.487	19 Сојузна геодетска уп- рава нестоковни плаќања		17.702
3 Секретаријат на Прет- седателот на Републи- ката			20 Сојузна управа за ци- вилна воздушна пло- видба		
нестоковни плаќања	1.928.289		нестоковни плаќања	384.000	
стоковни плаќања	302.430	2,230.719	стоковни плаќања	2,760.000	3,144.000
4 Сојузен извршен совет			21 Сојузна управа за ра- диоврски		
нестоковни плаќања	2.964.500		нестоковни плаќања	31.711	
стоковни плаќања	14.410.880	17,375.380	стоковни плаќања	358.505	390.216
5 Служба за обезбедува- ње во зградите на сојузните органи			22 Сојузен совет за обра- зование и култура		
нестоковни плаќања		4.000	нестоковни плаќања	876.429	
6 Уставен суд на Југо- славија			стоковни плаќања	9.600	886.029
нестоковни плаќања		81.209	23 Југословенска комиси- ја за соработка со ООН за просвета, наука и култура (UNESCO)		
7 Сојузно јавно обвини- телство			нестоковни плаќања		1,828.539
нестоковни плаќања		10.640	24 Сојузна комисија за културни врски со странство		
8 Сојузно јавно право- вобранителство			нестоковни плаќања		1,557.198
нестоковни плаќања		23.312	25 Сојузен совет за коор- динација на научните дејности		
9 Сојузен секретаријат за надворешни работи			нестоковни плаќања	5,922.698	
нестоковни плаќања	222.995.617		стоковни плаќања	23,900.430	29,823.098
стоковни плаќања	5,194.054	228,189.671	26 Сојузен совет за здрав- ство и социјална поли- тика		
10 Сојузен секретаријат за народна одбрана			нестоковни плаќања	278.655	
нестоковни плаќања	30.518.055		стоковни плаќања	112.400	391.055
стоковни плаќања	1.293,607.443	1.324,125.498	27 Југословенска комисија за соработка со меѓуна- родни здравствени ор- ганизации		
11 Сојузен секретаријат за внатрешни работи			нестоковни плаќања		4,002.149
нестоковни плаќања	3.329.379		28 Југословенска комисија за соработка со Меѓу- народниот фонд на ООН за помош на деца (UNICEF)		
стоковни плаќања	4,562.120	7,891.499	нестоковни плаќања	44.789	
12 Сојузен совет за без- бедност на сообраќајот			стоковни плаќања	60.000	104.789
нестоковни плаќања		13.941	29 Сојузен совет за труд		
13 Сојузен секретаријат за стопанство			нестоковни плаќања		62.037
нестоковни плаќања:			30 Југословенска комисија за соработка со Меѓу- народната организација на трудот (МОТ)		
— за редовна дејност	2,184.052		нестоковни плаќања		1,792.438
— за туристичка про- паганда	11,689.549		31 Сојузен совет за пра- восудство		
стоковни плаќања	274.400	14,148.001	нестоковни плаќања		31.359
14 Југословенска комисија за соработка со ООН за исхрана и земјоделство (FAO)			32 Сојузен завод за ста- тистика		
нестоковни плаќања		2,079.680	нестоковни плаќања	1,220.337	
15 Сојузен секретаријат за финансии			стоковни плаќања	4,111.095	5,331.432
нестоковни плаќања		1,828.415			
16 Сојузен секретаријат за надворешна трговија					
нестоковни плаќања		990.924			
17 Секретаријат на сојуз- ниот извршен совет за информации					
нестоковни плаќања	1,479.520				
стоковни плаќања	120.000	1,599.520			
18 Сојузна управа за ца- рини					
нестоковни плаќања		686.887			

1	2	3	1	2	3
33	Сојузен завод за општествено планирање нестоковни плаќања	72.742	47	Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентацијата на сојузните органи	
34	Сојузен завод за цени нестоковни плаќања	29.520		нестоковни плаќања	15.514
35	Сојузен завод за меѓународна техничка соработка			стоковни плаќања	3,641.659
	нестоковни плаќања:		48	Управа на зградите на сојузните органи	
— научно-техничка соработка (план I)	4.510.484			нестоковни плаќања	39.138
— научно-техничка соработка (план II)	6,259.471	10,769.955		стоковни плаќања	1,187.600
36	Сојузен геолошки завод		49	Сервис за административни и сметководствени работи	
нестоковни плаќања		9.600		стоковни плаќања	422.029
37	Југословенски завод за стандардизација		50	Фонд на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта	
нестоковни плаќања		228 866		нестоковни плаќања	48 000
38	Сојузен хидрометеоролошки завод		51	Фонд за кредитирање и осигурување на извозни работи	
нестоковни плаќања	264 148			нестоковни плаќања	110.852
стоковни плаќања	3,023 058	3,287 206	52	Сојузен завод за мерки и скапоцени метали	
39	Сојузен завод за патенти			нестоковни плаќања	104.715
нестоковни плаќања		94.098		стоковни плаќања	480.110
40	Сојузна комисија за нуклеарна енергија		53	Претседателство на Сојузот на комунистите на Југославија	
нестоковни плаќања		1,364.311		нестоковни плаќања	2,942 960
41	Сојузна комисија за верски прашања		54	Сојузна конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија	
нестоковни плаќања		112.800		нестоковна плаќања	1,125.000
42	Сојузна комисија за физичка култура		55	Сојуз на борците од Народноослободителната војна на Југославија	
нестоковни плаќања		17 927		нестоковни плаќања	102 557
43	Секретаријат за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет		56	Сојуз на синдикатите на Југославија	
нестоковни плаќања		32 400		нестоковни плаќања	1,794 020
44	Секретаријат на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења		57	Југословенска лига за мир, независност и рамноправност на народите	
нестоковни плаќања		28 800		нестоковни плаќања	56 378
45	Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи		58	Југословенски сојуз на организациите за физичка култура	
нестоковни плаќања	24 568			нестоковни плаќања	1,069 584
стоковни плаќања	16 800	41 368		стоковни плаќања	753 105
46	Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи		59	Постојана конференција на градовите на Југославија	
нестоковни плаќања	120.796			нестоковни плаќања	89 177
стоковни плаќања	650 000	770.796	60	Совет на Народна техника на Југославија	
				нестоковни плаќања	89 958
				стоковни плаќања	91.200
					181.158

1	2	3	1	2	3
61 Сојуз на извидниците на Југославија			78 Установа за одржување на внатрешните пловни патишта		
нестоковни плаќања		9.356	нестоковни плаќања		40.670
62 Противпожарен сојуз на Југославија			79 Југословенски регистар на бродовите		
нестоковни плаќања		24.000	нестоковни плаќања	16.091	
63 Југословенски олимписки комитет			стоковни плаќања	90.000	106.091
нестоковни плаќања		662.802	80 Деловно здружение на југословенските новински претпријатија и новински установи		
64 Партизан на Југославија Сојуз за телесно воспитување			нестоковни плаќања		9.674.002
нестоковни плаќања		13.218	81 Национален одбор на СФРЈ на Меѓународната трговска комора		
65 Југословенски црвен крст			нестоковни плаќања		60.832
нестоковни плаќања		1.395.755	82 Сојузен завод за социјално осигурување		
66 Планинарски сојуз на Југославија			нестоковни плаќања:		
нестоковни плаќања		12.289	— за редовна дејност	545.250	
67 Други општествени организации			— за здравствена заштита	6.852.514	7.397.764
нестоковни плаќања		1.065.135	83 Југословенски институт за урбанизам и стандарбеност		
68 Служба на општественото книговодство			нестоковни плаќања		106.240
нестоковни плаќања	13.365.088		84 Југословенски центар за техничка и научна документација		
стоковни плаќања	25.215.544	38.580.632	нестоковни плаќања	62.356	
69 Народна банка на Југославија			стоковни плаќања	38.400	100.756
нестоковни плаќања	1.255.360		85 Сојузен завод за јавна управа		
стоковни плаќања	1.803.510	3.058.870	нестоковни плаќања	74.046	
70 Сојузна стопанска комора			стоковни плаќања	157.440	231.486
нестоковни плаќања		39.744.733	86 Југословенски завод за продуктивност на трудот		
71 Новинска агенција „Танјуг“			нестоковни плаќања		62.874
нестоковни плаќања	7.955.413		87 Автосервис на сојузните органи		
стоковни плаќања	720.655	8.676.068	нестоковни плаќања	9.127	
72 Филмски новости			стоковни плаќања	527.840	536.967
нестоковни плаќања	26.433		88 Завод за заштита на авторски мали права		
стоковни плаќања	276.100	302.533	нестоковни плаќања		4.962
73 Југословенска радио-телевизија			89 Југословенска авторска агенција		
нестоковни плаќања	7.061.401		нестоковни плаќања		22.876
стоковни плаќања	64.465.226	71.526.627	90 Институт за проучување на туризмот		
74 Југословенска лотарија			нестоковни плаќања		12.389
нестоковни плаќања		9.887	91 Сојузен завод за здравствена заштита		
75 Југословенска концертна агенција			нестоковни плаќања	44.720	
нестоковни плаќања		1.034.592	стоковни плаќања	324.480	369.200
76 Југословенска кинотека			ВКУПНО: 1.872.678.871		
нестоковни плаќања	17.991				
стоковни плаќања	409.635	427.626			
77 Југословенски лексикографски завод					
стоковни плаќања		283.200			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Нестоковни плаќања	413,806.183
Стоковни плаќања	1.458,872.688
	1.872,678.871

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 206

21 октомври 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биедиќ, с. р.

564.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/70), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска комора, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/71, 15/71, 20/71, 27/71, 31/71, 32/71, 34/71, 35/71 и 36/71) во точка 2 под 1 Репродукционен материјал одредбите под ред. бр. 26а до 26д се менуваат и гласат:

„26а	84.62/1	Топчести тркални лежаи	
	84.62/2	Валчести тркални лежаи	
	84.62/3	Игличести тркални лежаи	
		Вкупно тркални лежаи	4.850 тона
26б	86.09/1	Колски слогови	31.400 парчиња
26в	10.02/2	Рж — друга	
26г	10.03/3	Јачмен за исхрана на добиток	
26д	10.05/2аб	Пченка за исхрана на добиток	
		Вкупно	220 000 тона“

2. Увозот на стоките од точка 1 на оваа наредба може да се врши до 31 декември 1971 година.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 10026

27 октомври 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хадик, с. р.

565.

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за компензации на производителите на вештачки ѓубриња и на производителите на определени прехранбени производи поради зголемувањето на цените на земјоделските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 44/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство донесува

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ

1. Организациите на здружениот труд што произведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња (во понатамошниот текст: корисниците на компензацијата) ја остваруваат компензацијата за вештачките ѓубриња од точ. 2 и 4 на Одлуката за износот и условите за давање компензација на име разлика во цената на вештачките ѓубриња — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/71 (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барањето за компензација поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Одредувањето на активна хранлива материја на азот (N) и на активна хранлива материја на фосфор (P₂O₅) во единечни, мешани и комплексни ѓубриња се врши според Правилникот за минималните и максималните состојки и за другите особини на одделни видови вештачко ѓубре и за начинот на испитување на вештачкото ѓубре („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/64 и 4/67).

3. На корисниците на компензацијата им се одбрува компензацијата за вештачките ѓубриња продадени и испорачани непосредно на индивидуални земјоделски производители под услов вештачките ѓубриња да ги продале по цени формирани според важечките прописи за цените и маржите.

Основната организација на здружениот труд што произведува или увезува вештачки ѓубриња, може на основната организација на здружениот труд што ги продава тие ѓубриња а се наоѓа во состав на истата организација на здружениот труд, да ѝ ги засмета ѓубрињата најмногу по цена по која тие ѓубриња им ги продава на други работни организации (нето фактурна цена).

Организацијата на здружениот труд, односно основната организација на здружениот труд што вештачките ѓубриња ги продава на индивидуални земјоделски производители, продавната цена за таквите вештачки ѓубриња ја формира на тој начин што нето фактурната цена ја намалува за износот на компензацијата а ја зголемува за износот на записните трошоци, па врз добисниот износ ја засметува маржата до пропишаниот износ.

4. Кон барањето за компензација за вештачките ѓубриња од домашно производство корисникот на компензацијата прилага:

1) фактура односно копија на фактура за продажбата на вештачките ѓубриња во која, покрај другото, мора да биде наведена продавната цена на ѓубрињата за една тона, намалена за износот на компензацијата за вкупната количина, посебно за секој вид ѓубриња, и назначено дека ѓубрињата се од домашно производство и дека се продаваат по цени што се формирани според важечките прописи за цените и маржите во прометот на вештачките ѓубриња — намалени за износот на компензацијата, и дека вештачките ѓубриња купени по компензирани цени можат да се користат само за обработка на земја во Југославија;

2) доказ за испораката на вештачките ѓубриња (товарен лист, отпратница, исправа за преземањето и сл.). Ако како доказ се прилага отпратница или исправа за преземањето, таа мора да содржи: назив на купувачот, вид на ѓубрињата и количина изра-

зена во тони, потпис на овластеното лице на примателот и број на неговата лична карта, регистарски број на превозното средство со кое се превезени ѓубрињата, ако ѓубрињата се превезени, како и печат и потпис на овластеното лице на корисникот на компензацијата;

3) препис на декларацијата од член 8 на Правилникот за регистарот на вештачките ѓубриња и за декларирање на вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/64) — за испорачаните вештачки ѓубриња;

4) пресметка од која се гледа износот на компензацијата за еден килограм активна хранлива материја и за вкупната количина, посебно за секој вид активна хранлива материја.

Како железничка станица на производителот на ѓубрињата од точка 3 став 2 на Одлуката се подразбира местото на натоварот во вагон во фабрика односно нејзин погон.

5. Кон барањето за компензација за вештачки ѓубриња од увоз корисникот на компензацијата прилага:

1) документација од точка 4 став 1 под 1 до 3 од оваа наредба;

2) документација со пресметка на трошоците од точка 6 на оваа наредба.

Службата на општественото книговодство кај која корисникот на компензацијата има жиро-сметка ја пресметува разликата во цените и компензацијата од точка 4 ст. 2 и 3 на Одлуката. Пресметувањето на компензацијата за вештачките ѓубриња од увоз кај единечни ѓубриња, азотни и фосфорни, се врши врз основа на негативната разлика помеѓу набавната цена по единица на активна хранлива материја, изголемена за сите трошоци од точка 6 на оваа наредба, и продавната цена по единица на активна хранлива материја на такви или слични ѓубриња од домашно производство, намалени за износот на компензацијата — која за азот (N) изнесува 2.25 динари а за фосфорна компонента (P₂O₅) — 1.63 динари за еден килограм.

За мешани и комплексни ѓубриња од увоз височината на компензацијата се одредува во смисла на одредбата на точка 3 од Одлуката за максималните цени и за начинот на формирањето на цените на вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/71).

6. При пресметувањето на разликата помеѓу набавните цени на вештачките ѓубриња од увоз и продавните цени на исти или слични ѓубриња од домашно производство намалени за износот на компензацијата, за формирање на набавните цени, Службата на општественото книговодство ќе му ги признае на корисникот на компензацијата:

а) трошоците до југословенската граница, и тоа:

1) вредноста на стоките според фактурата на странскиот добавувач;

2) осигурувањето на стоките според полисата;

3) возарината до југословенска лука, односно до првото место по преминувањето на југословенската граница во кое се наоѓа царинарница;

4) ефективните трошоци на натоварот, истоварот и претоварот до југословенската граница или лука;

5) провизијата на странската банка;

6) трошоците во Југославија, и тоа:

1) провизијата на банката;

2) редовната камата на кредитите на вредноста на стоките франко југословенската граница, за периодот на користењето на кредитите, а најмногу 90 дена од денот на почетокот на користењето на кредитите;

3) трошоците на претпријатието луки и пристапишта, според важечката тарифа;

4) шпедитерските трошоци, до 1,20 динари за една тона стоки, без оглед на видот на превозот

(сувоземен или воден). Во овие трошоци се вклучени трошоците на шпедитерот околу прифаќањето, диспонирањето и испраќањето на вештачките ѓубриња до купувачите;

5) трговскиот рабат, кој се признава до височината на работот што го дава домашната индустрија на ѓубрињата за идентични ѓубриња. За ѓубрињата што не ги произведува домашната индустрија работот се признава во иста височина како за сличните ѓубриња од домашно производство;

6) маржата според одредбите на Одлуката за маржите во прометот на вештачки ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/69);

7) трошоците на складирањето, до 35 динари за една тона стоки, ако за складирање на увезените количини на вештачки ѓубриња претходно е прибавена писмена согласност од Сојузниот секретаријат за земјоделство;

8) царината според Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70), како и трошоците за такси во врска со царинењето според Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 11/66, 54/67, 51/68 и 52/69), ако се платени;

9) трошоците на пакувањето, до 35 динари за една тона стоки, за непакувани вештачки ѓубриња;

10) ефективните трошоци на истоварот и повторниот натовар на претегот, со спецификација на вагонот со кој е извршен претоварот;

11) надоместокот што Службата на општественото книговодство ќе го наплати на име трошоци на пресметувањето на разликата во цените и компензацијата;

12) осигурувањето на стоките во Југославија според полисата.

7. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањата за компензација за вештачките ѓубриња од домашно производство и од увоз во поглед пресметувањето на компензацијата и потполноста на приложената документација се исправни, го одобрува износот на компензацијата во корист на жиро-сметката на корисникот на компензацијата, и тоа:

1) за вештачките ѓубриња од домашно производство — на товар на жиро-сметката за извршување на сојузниот буџет — компензации, бр. 608-630-11-1/216а — 3) — Компензација за вештачки ѓубриња од домашно производство;

2) за вештачките ѓубриња од увоз — на товар на жиро-сметката за извршување на сојузниот буџет — компензации, бр. 608-630-11-1/216а — 4) — Компензација за вештачки ѓубриња од увоз.

8. Ако кон барањето за компензација се прилагаат преписи на оригинални исправи (фактура и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печат на корисникот на компензацијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од став 1 на оваа точка што се поднесува на увид да назначи дека компензацијата е исплатена.

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 235/2
25 октомври 1971 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар за
земјоделство
сојузен секретар за
стопанство,

Божидар Димитриевиќ, с. р.

566.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ И ПОНИСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА

1. Во Решението за определување на царинскиот контингент и пониските царински стапки за увоз на сировини и репродукциони материјали за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71) во точка 1 во табелата тар. број: „76.01/2а и б“ се заменува со тар. број: „76.01/2а и в“, а зборовите: „ливни легури“ — со зборовите: „легури за гмечење“.

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-10782/1

6 октомври 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

567.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Индустриски дигалки:

- Ковани товарни кукачки. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS M.D1.140
- Ковани товарни кукачки. Контрола и одржување во погон — — — — — JUS M.D1.141
- Слободно ковани товарни кукачки. Обележување — — — — — JUS M.D1.142
- Ковани товарни кукачки. Еднокраки, Отковки, форма и мерки — — — — — JUS M.D1.143

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1972 година.

Бр. 11а-5090/1

28 септември 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

568.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Челични јажиња за општи цели:

- Преглед на стандардизирани конструкции — — — — — JUS C.H1.021
- Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.H1.022
- Спирални јажиња, $1+6=7$ жици; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.060
- Спирални јажиња, $1+6+12=19$ жици; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.061
- Спирални јажиња, $1+6+12+18=37$ жици; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.062
- Јажиња со просто усукани стракови, $6\times 7=42$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.070
- Јажиња со просто усукани стракови, $6\times 19=114$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.071
- Јажиња со просто усукани стракови, $6\times 37=222$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.072
- Јажиња со просто усукани стракови, $8\times 37=296$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.073
- Јажиња од Seale конструкција, $6(1+9+9)=114$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.080
- Јажиња од Seale конструкција, $8(1+9+9)=152$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.081
- Јажиња од Seale конструкција, $6(7+15+15)=222$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.082
- Јажиња од Warrington конструкција, $6(1+6+6+6)=114$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.090
- Јажиња од Warrington конструкција, $8(1+6+6+6)=152$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.091
- Јажиња со жици за пополнување, $6(1+6+12)=114$ жици +36 жици за пополнување +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.100
- Јажиња со жици за пополнување, $8(1+6+12)=152$ жици +48 жици за пополнување +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.101
- Јажиња од Warrington-Seale конструкција, $6(1+6+6+6+12)=186$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — — — — JUS C.H1.110

— Јажиња од Warrington-Seale конструкција, $6(1+7+7+7+14)=216$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — JUS C.H1.111

— Јажиња од Warrington-Seale конструкција, $8(1+7+7+7+14)=288$ жици +1 влакнеста влошка; конструкција и технички податоци — — JUS C.H1.112

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1972 година.

Бр. 04-5088/1
28 септември 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

569.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЧЕЛИЧНА ЖИЦА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Испитување со затегање на тркалезни жици врзани во јазол — — JUS C.A4 045

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1972 година.

Бр 04-5087/1
28 септември 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

570.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЕЛАТИН ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Желатин за прехранбената индустрија:

— Одредување на содржината на арсен — — — — — JUS H.K8.055

— Одредување на содржината на железо — — — — — JUS H.K8.058

— Одредување на тврдоста — — JUS H.K8.061

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 25-5092/1
28 септември 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

571.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ЛЕСНИ МЕТАЛИ И НИВНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи на испитувањето на хемискиот состав на алуминиум и алуминиумски легури:

— Спектрофотометриско одредување на титан — — — — — JUS C.A1 258

— Волуметриско одредување на цинк во алуминиумски легури — — JUS C.A1.259

Методи на испитувањето на хемискиот состав на магнезиум и магнезиумски легури:

— Волуметриско одредување на цинк во магнезиумски легури — — JUS C.A1.307

— Фотометриско одредување на циркониум во магнезиумски легури JUS C.A1 308

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1972 година.

Бр. 05-5084/1
28 септември 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

572.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФОТО-ХЕМИКАЛИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Фото-хемикалии:

— Натриумсулфит (Na_2SO_3) — —	JUS H.J3 201
— Натриумтиосулфат, кристален ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) — — —	JUS H.J3.202
— Калиумбромид (KBr) — — —	JUS H.J3.203
— Хидрохинон [$\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$] — —	JUS H.J3 204
— р-метиламинофенолсулфат -Метол ($\text{HOC}_6\text{H}_4\text{NHCH}_3 \cdot 1/2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$) —	JUS H.J3 205
— Натриумкарбонат, безводен (Na_2CO_3) — — —	JUS H.J3 206
— Натриумтетраборат, декахидрат (Боракс) — ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$) —	JUS H.J3 207
— Калиумметабисулфит ($\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_8$) —	JUS H.J3.208
— Амониумхидроксид (NH_4OH) —	JUS H.J3.209

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1972 година.

Бр. 25-5093/1

28 септември 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

573.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Постелна преслека. Мерки и општи услови — — — — —	JUS F.C2 300
Трпезна преслека. Мерки и општи услови — — — — —	JUS F.C2 301
Крпи за лице. Мерки и општи услови — — — — —	JUS F.C2 302
Кујнски крпи. Мерки и општи услови — — — — —	JUS F.C2 303
Ткаенини за болничка постелна преслека. Општи услови — — —	JUS F.C2.400

Болнички крпи за лице. Општи услови — — — — — JUS F.C2.410

Болничка постелна преслека. Општи услови — — — — — JUS F.C2.411

Болнички кебиња. Општи услови — — — — — JUS F.C2.412

Шамивчиња. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G1.630

Шамии, четвртести. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G1.631

Шалови. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G1 632

Постелни покривки со полнила (јоргани и сл.). Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G2.010

Постелни покривки без полнила (кебиња). Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G2.011

Влошки и подлошки за лежаи (душеци и сл.). Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G2 012

Перници. Мерки и општи услови — — — — — JUS F.G2.013

Полнила за покривки и перници и влошки и подлошки за лежаи. Општи услови — — — — — JUS F.G2.020

Испитување на текстил. Одредување на линеарното бабрење на вискозен рејон — — — — — JUS F.S2.053

Испитување на текстил. Одредување на степенот на одбивањето на светлината на вискозен рејон — — — — — JUS F.S2.055

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1972 година.

Бр. 10-5089/1

28 септември 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

574.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Противпожарна опрема:	
— Ектер — — — — —	JUS Z.C1 043
— Млазница, универзална, со славина и со универсална глава, тип С, DN52 — — — — —	JUS Z.C1.066
— Млазница, универзална, тип С, DN52 — — — — —	JUS Z.C1.067

— Млазница, универзална, тип

B, DN75 — — — — — JUS Z.C1.068

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1972 година.

Бр. 11а-5085/1

28 септември 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

575.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПАЛЕТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Бокс-палета. Термички услови за изработка и испорака — — — — JUS M.Z2.311

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1972 година.

Бр. 04-5086/1

28 септември 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

576.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на води:

— Одредување на фенолите во концентрација над 1 mg/l. Метода со 4-аминоантипирин — — — — JUS H.Z1.144

— Одредување на фенолите во концентрација над 20 mg/l — — — — JUS H.Z1.147

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 април 1972 година.

Бр. 25-5091/1

28 септември 1971 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

I

Се отповикува

Срѓа Прица од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

II

Се назначува

Мишо Павиќевиќ, досегашен потпретседател на Сојузниот извршен совет, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 28

21 октомври 1971 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Славољуб Петровиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Туниската Република.

II

Се назначува

Драгомир Петровиќ, досегашен началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Туниската Република.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 29

19 октомври 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Нимани Елмахи од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Либиската Арапска Република.

II

Се назначува

Бора Рафајловски, досегашен началник на Управата за стопански односи со странство во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Либиската Арапска Република.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 30

19 октомври 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФРАНЦУСКАТА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФРАНЦУСКАТА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Иво Вејвода од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Француската Република.

II

Се назначува

Нијаз Диздаревиќ, досегашен член на Извршното биро на Претседателството на Сојузот на комунистите на Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Француската Република.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 31

22 октомври 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО УНГАРСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО УНГАРСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува
Геза Тиквицки од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Унгарската Народна Република.

II

Се назначува
д-р Жига Водушек, досегашен помошник-сојузен секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Унгарската Народна Република.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 32
22 октомври 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА

I

Се отповикува

Данило Пуриќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Данска.

II

Се назначува

Синан Хасани, досегашен потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Србија, за

извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Данска.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 33
22 октомври 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точка 3 од Одлуката за организацијата и делокругот на Советот за економски прашања, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 14 октомври 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

1. За претседател на Советот за економски прашања се именува:
инж. Марко Булц
2. За членови на Советот за економски прашања се именуваат, и тоа:

- 1) Аугустин Папиќ,
- 2) Хакија Поздерац,
- 3) Видое Жарковиќ,
- 4) Емир Добрчиќ,
- 5) Јаков Блажевиќ,
- 6) д-р Велимир Рајковиќ,
- 7) Никола Минчев,
- 8) Киро Глигоров,
- 9) Миран Гослар,
- 10) Драги Стаменковиќ,
- 11) Душан Шкребиќ,
- 12) Макаш Келемен,
- 13) Вели Дева.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 288
26 октомври 1971 година
Белград

Претседател на Претседателството
на СФРЈ
Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Смајо Хрле, досегашен шеф на Кабинето

тот на претседателот на Собранието на СР Босна и Херцеговина.

Б бр. 80
21 октомври 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во културното издигање на нашите народи

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Работничкото културно-уметничко друштво „Митар Трифуновиќ-Учо“ Тузла;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бурсаќ Миле, Којо Љубомир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бањин инж. Владимир, Благојевиќ Ђорђе, Сир-бубало Асим;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ајановиќ Ислам, Бартоловиќ Рудо, Бешлагич Ибрахим, Безбрадица Јован, Восниќ Дара, Ботиќ Ёшко, Цакелиќ Велинка, Ђевеница Чамил, Еминовиќ инж. Хасан, Ивановиќ Иван, Ивковиќ Миле, Јакешевиќ др Гавро, Јаниќ Младен, Кајтазовиќ Рашид, Косјерина Мирослав, Ковачевиќ Ђока, Мујкиќ Теуфик, Насиќ Салих, Носовиќ Милан, Петек Вили, Њодиќ Бекир, Прерад Драго, Ристановиќ Јово, Сараќ Мирко, Симовиќ Мирко, Спасојевиќ Бранко, Спремо Милан, Студен Раде, Шечеровиќ Славко, Шимуновиќ-Чапел Вилма, Шушница Лазар, Тињиќ Абдулах, Торговиќ Обрад;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Авдичевиќ Захида, Билбија-Тркла Анђелка, Ђелајац Мирко, Ђејлица-Чермило Зора, Војиќ Младен, Цвијетиќ Душан, Демировиќ Ибрахим, Хрле Рагиб, Имамовиќ Халид, Јерковиќ Хилмија, Касумовиќ Хасан, Кундачина Мирослав, Лабус Душан, Љанда Арношт, Лучкиќ Емин, Медиќ Хусејин Пиркиќ Абдулах, Рајак-Хаман Славка, Симиџија Јово, Удовичиќ-Војовиќ Јокица, Вање Хасан, Влашки Ђоко, Зурл Марино;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авдиќ-Јакуповиќ Фатима, Аћимовиќ Милорад, Адиловиќ Асим, Агбаба Бранка, Алајбеговиќ Ана, Амброзиќ Јосип, Андрун Виктор, Анђелиќ Драган, Антуновиќ Јозо, Ашкраба Софија, Азиновиќ Драго, Бакиќ Иван, Баљак Изет, Беванда Миливоје, Ђејлица Неђо, Благојевиќ Радојица, Бојановиќ Драгица, Бојиновиќ Илија, Бошковиќ Анђелко, Брадашевиќ Миле, Буха Обрад, Бурсаќ-Мишиќ Савка, Џериќ Шефик, Ѓеџајиќ Ејуб, Ѓеремида Вејсил, Чахтаревиќ Хамдо, Чакаревиќ Недо, Чокорило Васо, Чукиќ Бранко, Дамјанац Бошко, Дамјановиќ Миливоје, Дангубиќ Јанко, Дефтердаревиќ Џевахира, Дели-заимовиќ Мустафа, Демировиќ Сејдо, Дервишевиќ Сулејман, Дервишкадиќ Арслан, Деспот-Петровиќ Милојка, Драгиќ Никола, Дурмо Сулејман, Дурмо Зулфо, Дувњак Халил, Џапиќ Емилија, Ѓерзиќ Омер, Ѓорђевиќ Александар, Ѓурђевиќ Мујо, Џелдум-Куленовиќ Хајра, Фрљ-Хаџисмајловиќ Аида;

Галиќ Перо, Галијашевиќ Мехо, Гаврановиќ Маријан, Ѓурѓевиќ Маринко, Гоѓиќ Михајло, Гојковиќ Радослав, Голијанин Миле, Граховиќ Наза, Ѓриќ Маринковиќ Савета, Гриса-Клеменчиќ Адела, Гудељ Недељко, Гушиќ Глигор, Гутиќ Миле, Хаџиќ Хусеин, Хафизовиќ Рифат, Хајдаревиќ Хасан, Хајро Мустафа, Хамидовиќ Рамо, Хасанбашиќ-Ибрахимпаша Мерсада, Хасанефендиќ Хасан, Хукановиќ Мехмед, Ибраковиќ Мехо, Илиќ Војо, Илкиќ-Роквиќ Недељка, Имамовиќ Хаџија, Ивиќ Анкица, Јанџиќ Веселин, Јазвиќ Филип, Јокиќ Бошко, Јошиќ Миле, Јованиќ-Јоврен Мирјана, Јовиќ Драгутин, Јурош Анте, Карачиќ Тихомир, Караца Ибрахим, Кариќ Адем, Кариќ Хајро, Каровиќ Абид, Каровиќ Вејсил, Катана Џевад, Катиќ Илија, Кесиќ Милош, Китица Мехо, Клариќ Бојо, Клидиќ Зора, Кљајиќ Ёсжидар, Кљајиќ Хасан, Коњикушиќ Живко, Ковачевиќ Исмет, Ковачевиќ Перо, Ковачевиќ-Дејиќ Васиљка, Ковачевиќ Жарко, Крчмачек Фрањо, Крстиќ Миролуб, Куленовиќ Игбала, Куленовиќ Мухарем;

Леко Мухамед, Летиќ Борислав, Левицки Драго, Липа Фахил, Ломигора Едхем, Луџиќ-Радовиќ Милојка, Лучиќ Гојко, Љута Мехмед, Мачкиќ Хилмија, Махиќ Недим, Маховац Саид, Марчинко Видоје, Мариќ Петар, Маркеш Ана, Марловиќ Винко, Матараџиќ Алија, Медан Томислав, Механовиќ Рамиз, Мехиќ Аган, Мемиќ Расим, Мијовиќ Јован, Микиќ Станко, Мисо Незир, Мучибабиќ-Ковачевиќ Даница, Мујановиќ Беќир, Ниниќ Шкаљак Драгица, Нинковиќ Младен, Опановиќ Мухамед, Пајевиќ Смајо, Паровац Душан, Павловиќ-Бадовинац Власта, Пејак Бранко, Пердун Митар, Перутка Живорад, Петровиќ Борка, Плетикоса Анто, Поповиќ Обренија, Прањиќ Петар, Пучиќ Даут, Пухало Славко, Раџан инж. Ненад, Радовиќ Анто, Радуловиќ Мирко, Ракиќ Илија, Рашиќ Анђелка Разиќ Бего, Рибич Хидајет, Ризвиќ Мујо, Руниќ Васо;

Самарџиќ Роберт, Сарајлија Нурија, Савиќ Мањоло, Савиќ Милан, Седлар Бранко, Семјан-Бијељиќ Драгица, Симеунчевиќ Коста, Симиќ Драго, Скварица Рајко, Смајлагиќ Расим Снагиќ Владо, Софразија Хамид, Софтиќ Мехмед, Станиќ Васо, Станковиќ Радисав, Стапиќ Ката, Стојиќ Мијо, Стојковиќ Цветко, Сулејманпаша-Ибрахимпаша Шухрета, Суљагиќ Хамдија, Шахбеловиќ Асим, Шаренац Естер, Шећеркадиќ Хајро, Шеховиќ Мухарем, Шешлија Стјепан, Шешум-Прерадовиќ Станка, Шипка-Парижек Марија, Шкобиќ Војислав, Шољевиќ Софија, Шрупен Салко Шујица Илија, Шупут-Шијаковиќ Емилија, Шувалија Асим, Таџиќ Мато, Тахирбеговиќ Џафер, Талиќ Ибрахим, Тодоровиќ Остаја, Торнеќ Звонко, Трифуновиќ-Десанџиќ

Вера, Тркља Данило, Тука Мато, Турковић Шефко, Тута-Љубојевић Љубица, Врабец Трипун, Вучковић Велибор, Вукобрат Миливоје, Замола Никола, Зећо Ибрахим, Зиројевић-Јанићијевић Зорица, Зукић Џемал, Заговец-Бркић Нела;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-РЕН ВЕНЕЦ

Бабовић Мидхат, Дрина Фадил, Куртовић Мустафа, Лучић Александар, Патковски Карло, Жерајић Бранко;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Брковић Љубомир, Хацикадунић Мустафа, Хамдић-Јочић Коса, Јовић Драгомир, Јусуфбеговић Јусуф, Кркалић Исмет, Мујаковић Асим, Радић Лазо, Суботић Петко, Вујадиновић Мирко;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алиспахић Мустафа, Антоловић Лука, Азиновић Славо, Бабић Драгољуб, Бајрић Расим, Бегановић Смајо, Берберовић Кемал, Березовски Александар, Бикић Мирослав, Благојевић Милан, Благојевић Василије, Бојић Рајко, Бошкаило Халил, Бошњак Стјепан, Божановић Млађен, Божич Драго, Буркић Хасан, Џивијановић Симо, Ѓатић Авдија, Ѓибер Асим, Ѓирковић Данило, Ѓахтаровић Најим, Ѓамџић Осман, Ѓваић Радоман, Ѓерни Теодор, Ѓолић Мехмедалија, Ѓупељић Лука, Ѓупељић инж. Видак, Ѓудић Доброслав, Ѓунђер Ивица, Ѓошан Јово, Ѓинић Абдулах, Ѓинић-Машић Расема, Ѓаљић Мухамед, Ѓуксик Вијеко, Ѓаџиахметовић Џевахира, Ѓамдић-Бечкановић Нура, Ѓамдичевић Шукрија, Ѓорзовић Мустафа, Ѓусановић Суљо, Ѓмшировић Рифет, Ѓвановић Данило, Ѓанковић Ристо, Ѓањић Ђуро, Ѓелинић Јозо, Ѓосиповић Петар, Ѓовић Велемир, Ѓурковић Берислав;

Ѓахримановић Мехмедалија, Ѓајић Иво, Ѓалчић-Петрић Персида, Ѓапелети-Марјановић Штефица, Ѓараџбић Рамиз, Ѓаршић Авдо, Ѓељалић Исмет, Ѓесер Игњан, Ѓирхмајер-Мартинчић Марија, Ѓнежевић Фрањо, Ѓомарчевски Никола, Ѓрајина Мијо, Ѓрајинић Ибрахим, Ѓрајиновић Анто, Ѓрстић Војислав, Ѓурталић Ибрахим, Ѓуртић Орхан, Ѓаловић Станко, Ѓарма-Филиповић Бернарда, Ѓарма Стјепан, Ѓовреновић Иво, Ѓучић Јосип, Ѓукић Рајко, Ѓачкић Шемса, Ѓахмутовић Абдулазиз, Ѓајсторовић Владимир, Ѓалић-Ѓорак Невенка, Ѓалић Владо, Ѓандић инж. Драгоје, Ѓаркот Милорад, Ѓартиновић Блаж, Ѓашић Мехмедалија, Ѓедуњанин Мурат, Ѓехановић Узејир, Ѓекић Ениз, Ѓердановић Рагиб, Ѓилош Веселко, Ѓилошвић Дане, Ѓирчета Драго, Ѓитровић Давид, Ѓухаремовић Ибрахим Мухић Фаик, Ѓујић Мустафа, Ѓујкић Есад, Ѓуратовић Михајло, Ѓедић Његомир, Ѓикић Милован, Ѓосмановић Узејир;

Паламета Никола, Пекмић Јусуф, Пекмић Салке Јусуф, Перић Милоје, Перван Алојз, Петровић Станко, Пијуновић Срето, Поповић Предислав, Потсгија Абдурахман, Радоња Јован, Ракановић Мила, Ракановић Васкрсије, Ракић Данило, Решо-Ѓулгурчић Зекија, Смајловић Сулејман, Софтић Незир, Совић Мато, Станковић Драгомир, Стојановић Душан, Сушић Шахир, Шимић Јозо, Шимић Перо, Штофл Иванка, Шумечки Мирко, Шупковић Нико, Шувалија Расим, Шувалија Сакиб, Тадић Босиљко, Тодоровић Милко, Турудија Душанка, Васиљевић Џвијета, Влашки Раде, Врховац Ранко, Зилкић Муниб, Зилкић Салих, Зјакић Мухамед, Жилић Мехмедалија, Жуљевић Фуад, Жункић Рамо.

Бр. 152

20 октомври 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

Страна

562. Одлука за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1972 година — — — — —	909
563. Решение за утврдување на новите износи на девизите на одделни корисници за 1971 година — — — — —	911
564. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година — — — — —	915
565. Наредба за начинот на остварувањето на компензацијата за вештачко губре — — — — —	915
566. Решение за измена на Решението за определување на царинскиот контингент и пониските царински стапки за увоз на суровини и репродукциони материјали за 1971 година — — — — —	917
567. Решение за југословенските стандарди за индустриски дигалки — — — — —	917
568. Решение за југословенските стандарди за челични јажиња — — — — —	917
569. Решение за југословенскиот стандард од областа на испитувањето на челична жица — — — — —	918
570. Решение за југословенските стандарди за желатин за прехранбената индустрија — — — — —	918
571. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хемискиот состав на лесни метали и нивни легури — — — — —	918
572. Решение за југословенските стандарди за фото-хемикалии — — — — —	919
573. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	919
574. Решение за југословенските стандарди за противпожарна опрема — — — — —	919
575. Решение за југословенскиот стандард за палети — — — — —	920
576. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на води — — — — —	920
Укази — — — — —	920
Решенија — — — — —	922
Одликувања — — — — —	923
Меѓународни договори — — — — —	753